

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДВИЖЕЊА

ЈУНИ 2020




Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229

ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

После големиот пад на пазарите на капитал како резултат на ширењето на корона-вирусот во првиот квартал од 2020, во месец јуни под влијание на економските мерки на светките влади и позитвните информации во врска со пандемијата пазарите го продолжија позитивниот тренд од претходните два месеци.

Во текот на месец јуни пазарите на капитал остварија раст од 3,03%, со што го намалија падот од почеток на годината на 7,14% (мерени преку MSCI ACWI индексот). Најголем раст во текот на месецот имаа акциите од земјите во развој со раст од 6,96% (мерени преку MSCI Emerging Market индексот) и акциите од Азија-Пацифик регионот со раст од 4,83% (мерени преку MSCI Asia Pacific индексот).

Од почеток на годината најголем пад на вредноста имаа европските акции чија вредност се намали за 13,35% (мерени преку STOXX 600 индексот) и акциите од земјите во развој со пад од 10,73% .



MSCI Asia - Pacific - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 14 земји од регионот Азија-Пацифик

MSCI Emerging Market - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 26 земји во развој

STOXX 600 - Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)

S&P 500 - Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација

MSCI ACWI - Светски индекс на акции кои ги следи цените на акциите во 49 држави


Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ

Во овој месец вредноста на МБИ 10 индексот се намали за 3,43%, со што падот од почеток на годината зголеми на 11,45%.

Најголем пад во месец јуни имаа акциите на Стопанска Банка Скопје со пад од 11,28%, акциите на ТТК Банка чија вредност се намали за 6,40% и Стопанска Банка Битола со пад од 5,95%.

Од почеток на годината единствено акциите на Алкалоид имаа мал пораст на вредноста и тоа за 0,04%, додека останатите акции во индексот бележат намалување во вредноста, при што најголем пад имаат акциите на ТТК Банка со пад од 24,91%, Македонија Турист со пад од 20,43% и Гранит со пад од 17,33%.



Извор: Блумберг




ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ

Неизвесноста во економијата предизвикана од корона-вирусот, како и мерките кои беа превземени од централните банки доведе до голема волатилност на приносите и цените на државните обврзници.

Од почеток на годината значителна волатилност имаа македонските, руските, италијанските и американските државни обврзници. На крајот на месец јуни највисок принос од анализираните обврзници имаа македонската обврзница со принос од 3,02% и руската обврзница со принос од 2,62%, додека германската и швајцарската обврзници имаа најниски приноси од -0,45% и -0,44% соодветно.

Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници



* Приносот се однесува на евро обврзница со датум на доспевање со 01/18/2025


Извор: Блумберг



ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ

Во текот на месец јуни значитен раст во однос на еврото имаше австралискиот долар (AUD) со раст од 2,30%, додека руската рубља (RUB) ја намали вредноста во однос на еврото за 2,34%.

Од почеток на годината значителен пад во однос на еврото имаа руската рубља (RUB) чија вредност се намали за 13,19% и британската фунта (GBP) со пад од 6,64%.



Извор: Блумберг